

Граѓаните треба да имаат поблиски врски и потесна соработка со т.н. полиција на заедницата. Според експертите, моделот е сличен на полицискиот модел во Јужноафриканската Република. Полицијата треба да ја изгуби директната командна врска со политичкиот врв во МВР, а локалните началници ќе имаат поголема слобода во работата и во планирањето на своите акции и ќе одговараат пред највисокиот полициски функционер, директорот на Бирото за јавна безбедност.

Пратеникот на ДУИ, Џевад Адеми, рече дека нивната коалиција смета дека Законот не обезбедува широк етнички и политички консензус, оти не е почитувана уставната обврска за него да се гласа со Бадентерово мнозинство, а како што посочи, се манипулирало и со етничкиот состав на Комитетот за односи меѓу заедниците.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Последната клапа" околу реализацијата на пародичниот собраниски филм за Законот за полиција мина без учество на ДУИ во гласањето, но и со поделената СДСМ, која уште од порано влезе во каasting листата за другиот филм што се снима паралелно во Македонија, а тоа е "Синдромот на ВМРО-ДПМНЕ".

Поради ова, цели триесет дена граѓаните на Македонија мака мачеа со позициите на власта и со ставовите на партијата на Али Ахмети, која се жалеше на опструкцијата во законодавниот дом и "чекајќи го Бадентер" и овозможи на власта да го шутне правилото за да може да се коцка со довербата на ДПА.

Згора на сè ова, во овој меѓупериод никој не забележа дека во плачките на опозиционите партии изостана главната поента - причината и потребата од изгласувањето на новиот Закон за по-

ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА МИНА НИЗ СОБРАНИСКИОТ ЛАВИРИНТ



ВЛАСТА "ГО ШУТНА" БАДЕНТЕР ЗА ДА СЕ КОЦКА СО ДПА

лиција. Имено, докажувајќи ја тезата за етничката и за националната обесправеност намерно ја пренасочуваа расправата од Законот, кој треба да донесе промени во начинот на однесувањето на припадниците на полицијата и нејзино приближување до народот, односно до локалната самоуправа, каде се случуваат најбизарните настани, убиства, кражби, организиран криминал, тепачки, искршени заби итн.

Значи, од страна на власта е фрлена уште една коцка, која го прегрме првиот парламентарен шок, меѓутоа останува да виси прашањето, дали овој Закон ќе може да се примени во практиката, бидејќи и досега имавме некоја законска регулатива која беше бојкотирана од населението. Во таков амбиент и голема недоверба кон МВР, што е последица на настаните од 2001 година, стартува примената на Законот за полиција. Но, тој фактички ќе почне да се применува по една година, бидејќи ова време ќе биде искористено за донесување на стотина важни подзаконски текстови, кои се темелат врз регулативата од новиот Закон. Во овој период, доволно ќе имаме време да направиме анализа на политичките ставови на македонските и на албанските партии, кои беа закотвени на две сосема различни страни. ДУИ се жалеше дека при донесувањето на Законот се заобиколило Бадентеровото правило, односно се прекршила процедурата, а Законот ќе биде објавен пред Уставниот суд. Истовремено оваа партија ќе побара средби со евродипломатите во Скопје и итн.

За Законот гласаа 71 пратеник, а 12 беа воздржани. Меѓу нив 11 од крилото на Радмила Шекеринска, која сè уште ја води битката за нов лидер на СДСМ. Инаку, социјалдемократите беа поделени во однос на гласањето по овој Закон.

"За волја на вистината, ова е Закон кој го подготви претходната Влада, Закон за кој дадов согласност за еден од амандманите и доследен сум на дадениот збор. Другите говореа за карактер,

како треба да се однесуваме. Мислам дека Владо Бучковски вака ќе се однесува во иднина секогаш кога смета дека тоа е добро за интересите на РМ", истакна Владо Бучковски, претседател на СДСМ.

"Во овој Закон годините никогаш не биле на вакво ниско ниво за така високи и одговорни функции во Министерството. Денес имате еден допис, на кој се потпишани многу вработени во МВР, кои не се согласуваат со текстот", потенцира пратеникот на СДСМ, Јани Макрадули, инаку приврзаник на Шекеринска.

За ова се огласи и Мисијата на ЕУ во Македонија, која оцени дека Законот е битен чекор на реформската агенда на земјата но, за жал, стои во дописот, процесот кој водеше кон усвојување на Законот покажал дека постојат длабоки недоразбирања во однос на клучните аспекти.

Во владиното мнозинство на закани-те на ДУИ дека нивните градоначалници нема да го почитуваат Законот препознаа нерационални чекори.

"Во 1992 година такви изјави даваше Момчило Краишник, а таквите изјави и чекори на никого ништо добро не му донесоа", изјави Влатко Ѓорчев, пратеник од ВМРО-ДПМНЕ.

"Од денес јавно се раѓа нова коалиција, јас би ја нарекол инаетчиска коалиција меѓу Али Ахмети, Радмила Шекеринска и Бранко Црвенковски", изјави потпретседателот на ДПА, Мендух Тачи.

Инаку, иако Законот за полиција е усвоен тој ќе почне да се применува дури по една година. За тој период, МВР ќе треба да донесе уште 140 подзаконски акти, правилници и управни акти. Прво ќе се донесат ургентните подзаконски акти, а тоа се оние за избор на локалните полициски началници, што е во надлежност на општинските власти. За нив ќе треба минимум три месеци, а потоа општините сами ќе можат да избираат командири на 38 полициски станици.